



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 август 2024 година

Соопштение за печатот

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: јули 2024 година

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити, во јули 2024 година, изнесува 5,46% и забележа месечен и годишен пад од 0,01 п.п. и 0,03 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на вкупните депозити оствари месечно и годишно зголемување од 0,05 п.п. и 0,43 п.п., соодветно и изнесува 1,93%.
- Во јули, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити² изнесува 5,12% и на месечна основа е зголемена за 0,04 п.п., при годишно намалување од 0,45 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 2,76% и е зголемена за 0,24 п.п. на месечно ниво, при годишен раст од 0,55 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	7.2023	8.2023	9.2023	10.2023	11.2023	12.2023	1.2024	2.2024	3.2024	4.2024	5.2024	6.2024	7.2024
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	5.49	5.49	5.49	5.49	5.48	5.47	5.55	5.52	5.50	5.51	5.49	5.47	5.46
Корпоративен сектор	5.36	5.36	5.37	5.37	5.36	5.33	5.44	5.40	5.35	5.35	5.31	5.26	5.23
Домаќинства	5.61	5.61	5.61	5.60	5.59	5.59	5.65	5.64	5.65	5.65	5.65	5.66	5.67
Новоодобрани кредити	5.57	5.53	5.49	5.55	5.38	5.21	5.22	5.35	4.98	5.47	5.19	5.08	5.12
Корпоративен сектор	5.75	5.73	5.50	5.71	5.39	5.30	5.21	5.25	4.73	5.57	5.16	4.95	4.96
Домаќинства	5.32	5.24	5.47	5.28	5.35	5.02	5.26	5.45	5.40	5.33	5.26	5.29	5.34
Вкупни депозити	1.50	1.55	1.59	1.67	1.74	1.79	1.72	1.76	1.80	1.82	1.86	1.88	1.93
Корпоративен сектор	2.02	2.08	1.94	1.96	2.23	2.06	2.07	2.08	2.12	2.11	2.21	2.25	2.28
Домаќинства	1.44	1.50	1.55	1.64	1.69	1.76	1.69	1.73	1.76	1.79	1.81	1.84	1.89
Новопримени депозити	2.21	2.17	2.15	2.32	2.28	2.37	2.22	2.31	2.46	2.54	2.36	2.52	2.76
Корпоративен сектор	1.57	1.81	1.65	1.51	1.71	2.19	2.02	2.19	2.52	2.61	2.38	2.39	3.03
Домаќинства	2.40	2.32	2.40	2.57	2.46	2.42	2.30	2.35	2.42	2.52	2.36	2.55	2.68

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика


1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор, овој месец, забележа месечен пад од 0,03 п.п. и изнесува 5,23%. Анализирано по валута, промената се должи на пониските каматни стапки на кредитите во странска валута и на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,13 и 0,12 п.п., соодветно), при раст на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,02 п.п.). Анализирано на годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,13 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Во јули, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор изнесува 4,96% и бележи месечен раст од 0,01 п.п. Промената е резултат на зголемените каматни стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (0,82 п.п. и 0,10 п.п., соодветно), при пад на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 1,35 п.п.). Во споредба со јули претходната година, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,79 п.п.



Извор: НБРСМ.


³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор, во јули, е повисока за 0,03 п.п. и изнесува 2,28%. Нагорната промена целосно се должи на растот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,05 п.п.), во услови на непроменети каматни стапки на денарските депозити со валутна клаузула и пад кај депозитите во странска валута (за 0,01 п.п.). Годишниот раст на оваа каматна стапка изнесува 0,26 п.п.
- Овој месец, каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор е зголемена за 0,64 п.п. и изнесува 3,03%. Притоа, растот е резултат на зголемените каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,68 п.п. и 0,13 п.п., соодветно). Во јули, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени депозити со валутна клаузула. На годишно ниво, каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор е повисока за 1,46 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата, во јули, изнесува 5,67%, што претставува месечен раст од 0,01 п.п. Месечната промена произлегува од порастот на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,04 п.п.), во услови на пад на каматните стапки на кредитите во странска валута и на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,04 п.п. и 0,03 п.п., соодветно). Споредено на годишно ниво, оваа каматна стапка е зголемена за 0,06 п.п.


⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јули, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е 5,34% и бележи месечно зголемување од 0,05 п.п. Порастот е резултат на зголемените каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула и на кредитите во странска валута (за 0,13 п.п. и 0,03 п.п., соодветно), при пад на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,11 п.п.). Оваа каматна стапка е зголемена за 0,02 п.п., на годишна основа.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата овој месец изнесува 1,89% и оствари месечно зголемување од 0,05 п.п. Растот произлегува од повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и на депозитите во странска валута (0,06 п.п. и 0,04 п.п., соодветно), во услови кога каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула се намалени (за 0,02 п.п.). Споредено со јули минатата година, оваа каматна стапка е повисока за 0,45 п.п.
- Во јули, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶ бележи раст од 0,13 п.п. и изнесува 2,68%. Притоа, нагорната промена е резултат на зголемените каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,17 п.п. и 0,06 п.п., соодветно). Кај банките и штедилниците овој месец не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. На годишна основа, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата оствари раст од 0,28 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 септември 2024 година (референтен пресек заклучно со август 2024 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.